

# „Изградба на дел од локален пат од с.Банско-општина Струмица до с.Моноспитово-општина Босилово“



Патниот правец од клучката кај оранжериите кај с. Банско-општина Струмица до населено с. Моноспитово-општина Босилово, се протега во должина од 2.368,82 метри и е во категоријата на полски патишта.

Со непостоењето на модерна патна инфраструктура, отежната е и оневозможена комуникацијата на населението, нивниот економски развој и лесниот пристап до туристичките, културно-историските и природните реткости што ги пружи подбеласичкиот регион.

Во моментот полскиот пат се користи само од граѓани-земјоделски производители за пристап до своите земјоделски површини, на кои претежно има подигнати пластеници во кои се одгледуваат раноградинарски култури. Со ваквата лоша состојба на полскиот пат отежнат е и транспортот на земјоделските производи што доведува до намалување на нивниот квалитет.

Изградбата на локалниот патен правец се состои од изработка на комплет нова коловозна конструкција, дефинирање и уредување на банкени, изработка на хоризонтално и вертикално решение и решавање на одводнувањето од атмосферски води.

Со изградбата односно осовременувањето на овој патен правец ќе се подобри комуникацијата помеѓу двете населени места, како и околните населени места. На туристите љубители на природата кои го посетуваат и престојуваат во подбеласичкиот регион ќе им се олесни пристапот до Споменикот на природата „Моноспитовско Блато“, кој е во непосредна близина на овој патен правец.



**Носител на проектот:**

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

**Проектни партнери:**

- Општина Богданци
- Општина Босилово
- Општина Валандово
- Општина Василево
- Општина Гевгелија
- Општина Дојран
- Општина Конче
- Општина Ново Село
- Општина Радовиш
- Општина Струмица

**Времетраење:**

7 месеци

**Финансиран од:**

- Министерство за локална самоуправа
- Биро за регионален развој
- Општина Струмица
- Општина Босилово

**Цел на проектот:**

Да се изгради локалниот патен правец од клучка кај с. Банско-општина Струмица до населено место с. Моноспитово- општина Босилово

**Контакт: Ристо Чивчиев**

Ул. Боро Џони Бр. 10  
2400 Струмица  
Моб.070/238-949  
Тел./Факс 034/ 340-139  
E-mail: [southeastregion@rdc.mk](mailto:southeastregion@rdc.mk)



**Специфични цели на проектот**

- Подобрување на локалната патна инфраструктура во Југоисточниот плански регион;
- Подобрување на условите за живот на граѓаните во овој микро регион;
- Олеснет пристап до туристички локалитети кои се наоѓаат во близина на двете општини.

**Очекувани резултати**

- Изграден дел од локалниот пат со мост на река Водочница во должина од 2.368,82 метри;
- Населението кое ќе ја користи новата изградена инфраструктура;
- Број на моторни возила кои ќе го користат локалниот пат.